

Неофицијален пречистен текст<sup>1</sup>

Врз основа на членот 158-с точка 7) и членот 158-љ ставови (2) и (4) а во врска со член 158-љ став (1) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/2005, 79/2007, 08/2008, 88/2008, 56/2009, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014, 12/2014, 153/2015 и 192/2015), од Законот за супервизија на осигурување, Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување донесе

## ТАРИФНИК

### за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата за супервизија на осигурување и роковите за уплата

#### Предмет

#### Член 1

Со овој Тарифник се утврдува содржината и висината на одделни надоместоци и давачки што ги наплаќа Агенцијата за супервизија на осигурувањето (во натамошниот текст: Агенцијата) од друштвата за осигурување, осигурително брокерските друштва, друштвата за застапување во осигурување и други правни и физички лица врз кои супервизија спроведува Агенцијата согласно Законот за супервизија на осигурување (во понатамошниот текст ЗСО) и Законот за задолжително осигурување во сообраќајот (во понатамошниот текст ЗЗОС).

#### Значење на одделни поими

#### Член 2

За целите на овој Тарифник одделните поими го имаат следното значење:

- друштво за осигурување е правно лице дефинирано во членот 12 став (1) од ЗСО;
- друштво за застапување во осигурување е правно лице дефинирано во членот 134-а став (1) од ЗСО;
- осигурително брокерско друштво е правно лице дефинирано во членот 145 став (1) од ЗСО.

#### Содржина и висина на надоместоците

#### Член 3

Агенцијата ги наплаќа следните видови надоместоци:

<i>Тарифен број</i>	<i>Вид на услуга/надоместок</i>	<i>Износ на надоместок (во денари)</i>
1	<b>Надоместоци што се наплаќаат од друштвата за осигурување</b>	

<sup>1</sup>Пречистениот текст на Тарифникот е изготвен врз основа на текстот на Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата за супервизија на осигурување и роковите за уплата (Службен весник на Република Македонија бр. 147/2009,149/2009, 154/2009, 20/2012, 130/2013, 1/2015, 22/2016 и 16/2017). Пречистениот текст нема правна сила. За правни цели, единствено валидни се текстовите кои што се објавени во претходно наведените Службени весници.

1.1	Годишен надоместок за спроведување на супервизија на друштвата за осигурување	0,8% од вкупната бруто полисирана премија за осигурување и/или реосигурување во претходната година
1.2	Издавање дозвола за вршење на работи на осигурување	180.000,00
1.3	Издавање дозвола за воведување нова класа на осигурување	50.000,00
1.4	Издавање дозвола за пренос на осигурително портфолио	50.000,00
1.5	Издавање дозвола за склучување на договор за пренос на значаен дел на активностите на друго друштво за осигурување или правно лице	50.000,00
1.6	Издавање дозвола за статусни измени	90.000,00
1.7	Издавање дозвола за основање и работа на филијала на странско друштво за осигурување	90.000,00
1.8	Издавање дозвола за основање и работа на филијала во странство	90.000,00
1.9	Издавање на претходна согласност за измена на акт за основање	10.000,00
1.10	Издавање на претходна согласност за измена на статут	10.000,00
1.11	Издавање на претходна согласност за вложување на друштво за осигурување во акции и удели во друго правно лице кои изнесуваат повеќе од 10% од капиталот на друштвото за осигурување	10.000,00
1.12	Издавање на претходна согласност за именување на членови на орган на управување	10.000,00
1.13	Издавање на претходна согласност за измена на назив и седиште	6.000,00
1.14	Издавање на претходна согласност за отстапување на договорите за осигурување од член 199 од ЗСО	6.000,00
1.15	Издавање согласност за друштво за ревизија	без надоместок
1.16	Изречени мерки во постапка на супервизија според член 164 од ЗСО	без надоместок
1.17	Решение за назначување на актуар – согласно член 113(3) од ЗСО	10.000,00
<b>2.</b>	<b>Надоместоци што се наплаќаат од осигурително брокерските друштва</b>	
2.1	Годишен надоместок за спроведување на супервизија на осигурително брокерските друштва	0.8% од вкупниот приход од провизија за извршени осигурителни брокерски работи во претходната година
2.2	Издавање дозвола на осигурително брокерско друштво	30.000,00
<b>3.</b>	<b>Надоместоци што се наплаќаат од друштвата за застапување во осигурување и банките кои вршат работи на застапување во осигурување</b>	
3.1	Годишен надоместок за спроведување на супервизија на друштвата за застапување во осигурувањето	0.8% од вкупниот приход од провизија од извршени работи на

		застапување во осигурувањево претходната година
3.2	Годишен надоместок за спроведување на супервизија на банки кои вршат работи на застапување во осигурувањето	0.8% од вкупниот приход од провизија од извршени работи на застапување во осигурувањево претходната година
3.3	Издавање дозвола на друштво за застапување во осигурувањето	15.000,00
3.4	Надоместок за издавање согласност за вршење работи на застапување во осигурување од страна на банка	90.000,00
4.	<b>Надоместоци што се наплаќаат од други физички и правни лица</b>	
4.1	Издавање лиценца за осигурителен брокер	6.000,00
4.2	Издавање лиценца за застапник во осигурувањето	6.000,00
4.3	Издавање дозвола за работа како овластен актуар	6.000,00
4.4	Издавање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштво за осигурување	60.000,00
4.5	Издавање согласност за стекнување на квалификувано учество во осигурително брокерско друштво	10.000,00
4.6	Издавање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштво за застапување во осигурување	5.000,00
4.7	Надоместок за спроведување на обука и стручен испит за актуар	120.000,00
4.8	Надоместок за спроведување на обука и стручен испит за вршење осигурително брокерски работи	14.000,00
4.9	Надоместок за спроведување на обука и стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување	7.000,00

### Член 3-а

По исклучок на тарифен број 4.2 од овој тарифник, Агенцијата не наплаќа надоместок за издавање на нова лиценца за застапник во осигурувањето од лице кое има добиено лиценца за застапник во осигурување а заради измена на постојниот или склучување нов договор за застапување во осигурување со истото или со друго друштво за осигурување, односно друштво за застапување во осигурување.

### Начин на плаќање на надоместоците

### Член 4

(1) Надоместоците утврдени во тарифните броеви од 1.2 до 1.14, 1.17, 2.2, 3.3, 3.4 и од 4.1 до 4.9 од

член 3 од овој Тарифник се уплаќаат во целост во моментот на поднесување на барањето за вршење на одредена услуга наведена во член 3 од овој Тарифник.

(2) Годишниот надоместок за спроведување супервизија утврден во тарифните броеви 1.1, 2.1, 3.1 и 3.2 од член 3 од овој Тарифник друштвата за осигурување, осигурително брокерските друштва, друштвата за застапување во осигурување и банките кои вршат работи на застапување во осигурувањето го пресметуваат и уплаќаат на четири еднакви рати (за четири квартали во тековната година) и тоа на следниот начин:

1. за првиот квартал од тековната година (од 1 јануари до 31 март во тековната година), најдоцна до 15 јануари во тековната година;
2. за вториот квартал од тековната година (од 1 април до 30 јуни во тековната година), најдоцна до 15 април во тековната година;
3. за третиот квартал од тековната година (од 1 јули до 30 септември во тековната година), најдоцна до 15 јули во тековната година; и
4. за четвртиот квартал од тековната година (од 1 октомври до 31 декември во тековната година), најдоцна до 15 октомври во тековната година.

(3) Основ за утврдување на висината на годишниот надоместок од став (2) на овој член претставува:

**-кај друштвата за осигурување, вкупната бруто полисирана премија за осигурување и/или реосигурување искажана во последните објавени ревидирани финансиски извештаи на друштвата (износ прикажан на позиција 202 и износ прикажан на позиција 204 од Билансот на успех);**

-кај осигурително брокерските друштва и друштвата за застапување во осигурувањето вкупните приходи од провизии за извршени осигурително брокерски работи, односно работи на застапување во осигурувањето, искажани во последните финансиските извештаи на друштвата.

- кај банките кои вршат работи на застапување во осигурувањето, вкупните приходи од провизии за извршени работи на застапување во осигурувањето, искажани во кварталните статистички извештаи што банката ги доставува до Агенцијата согласно Законот.

(Пример: за деловната 2010 година основ за плаќање на годишниот надоместок за друштвата за осигурување ќе биде вкупната бруто полисирана премија за осигурување искажана во последните објавени ревидирани финансиски извештаи на друштвата за 2008 година, а за осигурително брокерските друштва и друштвата за застапување во осигурувањето вкупните приходи од провизии за извршени осигурително брокерски работи, односно работи на застапување во осигурувањето искажани во финансиските извештаи за 2008 година; “ и

(4) Надоместоците утврдени во тарифните броеви од членот 3 од овој Тарифник се уплаќаат на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Македонија, на денарска сметка број 210065288480132, банка на римачот: НЛБ Банка АД Скопје, или денарска сметка број 200002007041251, банка на примачот: Стопанска банка АД Скопје.

## Преодни и завршни одредби

### Член 5

**(Член 3 од Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата за супервизија на осигурување и роковите за уплата објавен во “Службен весник на РМ” бр. 147/2010)**

Овој Тарифник влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1.1.2010 година.

#### Член 6

**(Член 4 од Тарифникот за изменување и дополнување на Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува агенцијата за супервизија на осигурување и роковите за уплата објавен во “Службен весник на РМ” бр. 20/2012, член 4 од Тарифникот за изменување и дополнување на Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува агенцијата за супервизија на осигурување и роковите за уплата објавен во “Службен весник на РМ” бр. 130/2013 и член 2 од Тарифникот за изменување и дополнување на содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува агенцијата за супервизија на осигурување и роковите за уплата објавен во “Службен весник на РМ” бр. 1/2015)**

Овој Тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

#### Член 7

**(Член 3 од Тарифникот за изменување и дополнување на Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува агенцијата за супервизија на осигурување и роковите за уплата објавен во “Службен весник на РМ” бр. 22/2016)**

Годишниот надоместок за спроведување супервизија утврден во тарифниот број 3.2 од член 3 од овој тарифник кој се однесува на првиот квартал од 2016 година, банките ќе го уплатат најдоцна до 1 март во 2016 година.

#### Член 8

**(Член 4 од Тарифникот за изменување и дополнување на Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува агенцијата за супервизија на осигурување и роковите за уплата објавен во “Службен весник на РМ” бр. 22/2016)**

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

#### Член 9

**(Член 2 од Тарифникот за изменување и дополнување на Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува агенцијата за супервизија на осигурување и роковите за уплата објавен во “Службен весник на РМ” бр. 16/2017 )**

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**Претседател на Советот на експерти,  
Климе Попоски**